



БАРАЊЕ

на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс

ДЛД-БС

* Појолнува Управа за јавни приходи

Единствен даночен број	<input type="text"/>
Име и презиме	<input type="text"/>
ЕМБГ	<input type="text"/>
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	<input type="text"/>
Телефон	<input type="text"/>
е-пошта	<input type="text"/>

Датум и број на прием	<input type="text"/>	
	Даночен период	
од	<input type="text"/>	до <input type="text"/>
Рок за поднесување	<input type="text"/>	

ПОДАТОЦИ ЗА РАСХОДИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА СОГЛАСНОСТ

"износ во денари"

1. Расход по основ на преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат	<input type="text"/>
---	----------------------

ПРИЛОЗИ

<input type="checkbox"/>	1. Список на средства кои не можат понатаму да се користат
<input type="checkbox"/>	2. Акт со кој се уредува начинот на пресметување на амортизацијата
<input type="checkbox"/>	3. Одлука за усвојување на извештајот за попис и евидентирање на утврдените разлики
<input type="checkbox"/>	4. Изјава дека средствата не можат понатаму да се користат

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕДБ / ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	<input type="text"/>		
ЕМБГ	<input type="text"/>	Датум на пополнување	<input type="text"/>
Својство	<input type="text"/>	Потпис	<input type="text"/>

* Појолнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

Барањето на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс образец ДЛД-БС се поднесува согласно член 24 од Законот за данокот на личен доход за средствата кои имаат сегашна вредност и кои понатаму не можат да се користат, врз основа на изјава од обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност. Образецот ДЛД-БС се поднесува електронски преку e-pdd.ujp.gov.mk најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.

При пополнување на образецот ДЛД-БС, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња.

Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи.

Износите се искажуваат во денари, без дени.

Во образецот се внесуваат податоците за: Единствен даночен број (ЕДБ), Име и презиме, Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ), скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт, телефон, е-пошта, даночен период и рокот за поднесување.

ПОДАТОЦИ ЗА РАСХОДИТЕ ЗА КОИ СЕ БАРА СОГЛАСНОСТ

1. Расход по основ на преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат.

Износот на расходи по основ на преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат согласно член 24 став (3) од Законот за данокот на личен доход.

ПРИЛОЗИ

1. Список на средства кои не можат понатаму да се користат

Податоци кои треба да се содржани во список: назив на средството кое се отпишува, инвентарен број, амортизациона група и подгрупа на која средството припаѓа, набавна вредност, исправка на вредност и сегашна вредност на средствата што се отпишуваат со состојба на 31 декември во годината.

2. Акт со кој се уредува начинот на пресметување на амортизацијата

3. Одлука за усвојување на извештајот за попис и евидентирање на утврдените разлики донесена од обврзникот кој остварува доход од самостојна дејност

4. Изјава дека средствата не можат понатаму да се користат

Со назначување на причината за неможноста за понатамошно користење: уништување или оштетување од виша сила како и од други непредвидливи настани, физичка дотраеност и техничка застареност, средства кои даночниот обврзник повеќе од една година непрекинато не ги користи, а нивното ставање вон употреба не е поради поправка или доградба, средствата што се во фаза на набавка, а чија набавка, по одлука или по друг акт, е откажана или три години едно по друго не се вложуваат средства за довршување на таа набавка и средства кои во последните пет години даночниот обврзник непрекинато ги користи помалку од 30% од нивниот програмиран капацитет.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на барањето.